

„ИСЧЕЗНАТА“ НА ДЕЈВИД ФИНЧЕР НА ГОЛЕМОТО ПЛАТНО ВО CINEPLEXX!

Ејми Дан е исчезната. Се претпоставува дека е убиена. Главниот осомничен за убиството е нејзиниот маж Ник Дан. Вака режисерот Дејвид Финчер нè воведува во сложената приказна на филмот „Исчезната“, адаптација на светскиот истоимен бестселер кој стана глобален литературен феномен. Романот *Исчезната (Gone Girl)* веќе се наоѓа на топ листите на најпродавани книги во светот. Книгата, која ги прикажува бракот и медиумите низ призмата на проблематичната економија ја напиша Џилијен Фин, поранешна авторка во списанието *Entertainment Weekly*, која го напиша и сценариото за филмот.

Згодниот брачен пар њујоршки писатели, Ејми (Розамунд Пајк) и Ник (Бен Афлек) се приморани да се преселат во мало градче во Мисури поради финансиската криза и болеста на мајката на Ник. Од хармоничен и среќен пар кој некогаш биле, стануваат несреќни, отугени и осудени да живеат во едно од најзододевните места на светот. На денот на нивната петгодишнина, Ник се враќа дома и затекнува превртена маса и неред во дневната соба што укажува на знаци на борба. Сфаќа дека жена му е исчезната и ја известува полицијата. Меѓутоа, набрзо станува главен осомничен за нејзиното исчезнување, а неговите лаги, измами и чудно однесување ги наведуваат сите да си го постават истото мрачно прашање - дали тој ја убил?

Случувањата што претстојат се преполни со шокантни моменти и компликации, но прашањата што остануваат се нешто што погодува и наведува на размислување: Кој е Ник? Која е Ејми? Кои сме и какви сме кога сме во брак.

Дејвид Финчер е американски режисер кој направи некои од најценетите филмови последните две децении како што се остварувањата „Седум“, „Игра“, „Боречки клуб“, „Зодијак“, „Општествена мрежа“ и други. Филмот „Исчезната“ е негов десетти режисерски потфат.

Финчер објаснува што му претставувало најголем предизвик: „Давав интервју во кое ме прашаа со какви технолошки предизвици сум се соочувал, но факт е дека такви немаше. Најголем предизвик беше да се воспостави тонот кој владее во филмот: дали можеме да со соживееме со приказната? Дали ги разбираме луѓето и нивниот живот?

Во филмот главните улоги ги играат Бен Афлек и Розамунг Пај, потоа Нил Патрик Харис познат од серијата „Како ја запознав вашата мајка?“, како и преубавата Емили Ратајковски, сјајната Миси Пајл и други.

Повеќе информации за филмовите можете да најдете на нашата веб страна www.cineplexx.mk и на нашата facebook страна <https://www.facebook.com/CineplexxMakedonija>

КИНО ПРОГРАМА ОД 02.10 ДО 08.10.2014

Деца на Сонцето

секој ден: 20:20, 22:20

Исчезната (Gone Girl)

работни денови: 17:00, 18:15, 19:50, 21:00,
22:40

викенд: 11:40, 14:30, 17:00, 18:15, 19:50, 21:00,
22:40

Израмнувач (The Equalizer)

работни денови: 17:30, 20:00, 21:30, 22:30

викенд: 12:15, 14:45, 17:30, 20:00, 21:30, 22:30

Лавиринт: Невозможно бегство

(The Maze Runner)

работни денови: 15:45, 18:00, 20:10, 22:20

викенд: 13:15, 15:45, 18:00, 20:10, 22:20

Ноемврскиот човек (The November Man)

секој ден: 19:40, 21:45

Луси (Lucy)

секој ден: 17:15, 19:00, 20:45, 22:50

Индиски зачин на француски начин

(The Hundred-Foot Journey)

секој ден: 20:30

Нинџа желки 3D

(Teenage Mutant Ninja Turtles 3D)

работни денови: 16:30, 18:30

викенд: 12:30, 14:30, 16:30, 18:30

Step Up: All In 3D

работни денови: 19:15

викенд: 12:00, 19:15

Снимка на секс (Sex Tape)

секој ден: 21:30

Чувари на галаксијата 3D

(Guardians of the Galaxy 3D)

работни денови: 23:00

викенд: 14:15, 23:00

АНИМИРАНИ ФИЛМОВИ

Бегство од планетата Земја 3D

(Escape from planet Earth 3D)

работни денови: 15:00, 17:45

викенд: 11:00, 13:00, 15:00, 17:45

Храбрата кола Плоди

(Pelle Politibil går i vannet)

работни денови: 15:30, 17:30

викенд: 11:30, 13:30, 15:30, 17:30

Враќањето во Оз 3D

(Legend of Oz: Dorothy's Return 3D)

работни денови: 16:45, 18:40

викенд: 12:45, 14:30, 16:45, 18:40

*Киното го задржува правото за промена на програмата без претходна најава